Упатство за отварање на орочен депозит 12/13 и 18/20 преку mbanking сервисот на Стопанска банка АД – Скопје

Во делот аплицирај ја одбирате опцијата за отварање на нов орочен депозит 12/13 и 18/20

Ги пополнувате полињата кои се означени со **">"** со цел формата за отварање на соодветниот депозит да биде целосно пополнета.

< Аплицирај	
12 месеци Период	3
30,000.00 Износ	0
200003299809721 Сметка за повлекување	
04.01.2024 Датум на орочување	
04.01.2024 Датум на доспевање	
ДА Капитализација на кама	10
ИСПЛАТА НА КРАЈ Н Начин на исплато но ко	НА ПЕРИОД Імата
0.46% Каматна сталка	
Фиксна Тип на каматна стапка	
ПРЕОРОЧУВАЊЕ НА Налог за преорочување	ГЛАВНИЦА И КАМАТА
200003299809721 Ликвидоносна с-ка на г	авница
200003299809721 Ликвидоносна с-ка на к	амата
angele.capkunoski@gr Етаil за достава на док	nail.com умент
Сними	Потпиши Договор

Потоа на "Потпиши договор" ја добивате следната информација, каде што на вашата меил адреса е испратен договорот кој е потребно да го потпишете со сертификат кој ви е доделен само за таа намена.

< Аплицирај	
12 месеци Период	
30,000.00 Hawar	
200003299809721 Сметка за повлекување	
04.01.2024 Датум на орочување	
04 01.2024 Дату Потребно е да го патлишете Догаворот што е пратен на Вашкот е-маил: апдеје.capkunoski@gmail.com co SignPlus light ceptwenkar во рок од 1 час(а). По добиена патарда за успешно потликизање потребно е да се вратите на оваа страница за да го завршите процесот на отворање на депозит со кликање на копчето ОСВЕЖИ прикажано во делот АКТИВНОСТИ.	
Во ред Фиксиц Тип на каматиа сталка	
ПРЕОРОЧУВАЊЕ НА ГЛАВНИЦА И КАМАТА Нолог за преорочување	
200003299809721 Ликвидоносна с-ка на главница	
200003299809721 Ликандоносна с-ка на каната	
angele.capkunoski@gmail.com Email an доставо на документ	
Освежи	

Процесот на потпишување на договорот е многу едноставен. Го одбирате полето "Потпиши"



И потоа на **"Продолжи"** се прикажува договорот кој е потребно да го потпишете со сертификатот кој ви е веќе доделен.



Договорот го потпишувате до одбирање на опцијата **"Потпиши"** прикажана во долниот десен агол, а потоа ја одбирате опцијата **"Да"** со цел успешно да го потпишете истиот.

E SignPluşze	
Инфо за работен тек	~
CONTRACTOR EABLER A.S CROBER	
Les au Tennes et autoris en autoris en conservant en anna en les auf les de Librar de mais de la seta de la conservant en anna en les autoris en anna en les autoris de la conservant en anna en les autoris	and the set of the second seco
* Provention of international and and decision in the second second and decision and the second s	A state of the sta
Сананта на Потврди потпис	anganan inte disease te
Потврдете дека сакате да го потпишете	
BaranjeZaTermDeposit1213_LD2400400155_2	
873208_20240104.pdf (293421)	
ДА НЕ	
AMTE/IE VA/IK A ANTE/IE VA/IK A VHOCKH ANTE/IE	E O D
потпиши одбиз	
KIBSTrust SignPlus 1.11.6.3_b608 © 2024 KIBS AD Skopje. Сите права задржа услоян	

По успешно завршување на процесот за потпис на договорот ја добивате следната информација со што договорот е успешно потпишан.

		2
Kanar T-Ibash	Благодариме, успешно го	
-	потпишавте документот.	
The second star encourse? If the second space of each star process is a second star encourse process in the star process of the second star encourse star encourses and the star encourses of the star encourses and the star encours		17
	Nov. 11	
Клидитет се литинирање на окј Доглан је сел изврше зајрање на средство на настот, проде нези ратинират рок је се сведате се ратински свето про проток	онстрак СК, на влание платил по одрожени на товор на состати на пар са алектиране оргализате на под Договор и наукана на следувания а анализателно бобружава на СК-на суметнот на солота в органите на удруге споснава на на платия на следуващите ранките спортате на СК-на ССС фрај на Кланитет македит не трановутета и баракте за от	-
Клиссичен до технологията на овед Заточна е сота примененията совтоку на совинита, при отст СБ не ра Пактералните даточна обществ ото бълга нению на	зара и наформира или нача, на и нарни достој улист на нај алист дина и на селот на пријекулски на на 1 наче у принати на нарнурај на селот. и канен ја принати на нарнурај на селот начен.	loego
	Nam 13	
С.В. нико провет для в переке знальное вой центенното и инитенности сполара со со поделя сврама, районара со разоторя (пр. клиникации) на пользарания 12 мисятая. Практикая на сиг актанански палености за практика на счетова.	(a) programming and the second processing of the second	-
Bil Octowers sequelle		
Entertraphene property in the start process of the second to the second start and the spectra second	Chemister particular on Chemistry en construction insignificant CE e Romannen	
	(ŧ
		E (
Дигетание пог АНГЕЛЕ ЧАПК Ангеле	maune C	(E) (E)
Дигельно по АНГЕЛЕ ЧАПК Кансти УНОСКИ чилопосои Дагие УГУЗА	Threase d d Digitally signed by SB e-dogovori Date: 2024-01.04 14:09:11 = 01:00	

Потоа е потребно да се вратите на мобилната апликација и со опцијата "Отвори депозит" го потрврдувата отворањето на истиот.

< Аплицирај	
12 месеци Период	
30,000.00 Износ	
200003299809721 Сметка за повлекување	
04.01.2024 Датум на оронување	
04.01.2024 Датум на доспевање	
ДА Кали потврдувате налогот за трансфер на ИСГ Начи	
Во ред 0.46 Каматна стапка	
Фиксна Тип на камотна стапка	
ПРЕОРОЧУВАЊЕ НА ГЛАВНИЦА И КАМАТА Нолог зо преорочување	
200003299809721 Ликвидоносно с-ко на главница	
200003299809721 Ликвидоносна с-ка на камата	
angele.capkunoski@gmail.com Email зо достава на документ	
ОТВОРИ ДЕПОЗИТ	

За успешното отварање на депозитот ја добивате следната информација, а ново отворениот депозит веднаш се прикажува во делот "**Мои производи**"



Додека пак ново отворениот депозит веднаш се прикажува во делот "Мои производи"

Кредитни картички	
Visa Vero кредитна картичка Статус: Активна	•
Дебитни картички	
MasterCard дебитна картичка Статус: Активна	•
Дополнителни картички	
MasterCard дебитна картичка Статус: Активна	•
Орочени депозити	
12/13 Износ: 30,000.00 MKD	>
Детски депозит Износ: 81,329.00 MKD	>

На вашата меил адреса го добивате документот потпишан и истиот можете да го превземете во PDF формат.